



СЛУЖБА

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА С

9637

2

Zavod za zastitu na spomenic.
na kultura na grad
91000 Skopje

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскосрпски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазици. — Огласи според тарифата — Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-19644

Петок, 27 ноември 1981

БЕЛГРАД

БРОЈ 63

ГОД. XXXVII

Цена на овој број е 24 динари. — Претплата за 1981 година изнесува 1.000 динари. Рок за рекламации 15 дена. — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. фах 226. — Телефони: централа 650-155; Уредништво 651-855; Служба за претплата 651-732; Телекс 11256

667.

Врз основа на член 3 став 2 од Одлуката за надоместите на личните доходи и другите примања на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/77 и 62/77), Административната комисија на Собранието на СФРЈ, на седницата од 26 ноември 1981 година донесе

О Д Л У К А

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОТ НА ЛИЧНИОТ ДОХОД НА ДЕЛЕГАТИТЕ КОИ НАДОМЕСТ НА ЛИЧНИОТ ДОХОД ГО ОСТВАРУВААТ ВО СОБРАНИЕТО НА СФРЈ

1. Надоместот на личниот доход на делегатите кои надомест на личниот доход остваруваат во Собранието на СФРЈ се усогласува за 10%.

2. Усогласување на надоместот на личниот доход од точка 1 на оваа одлука ќе се изврши од 1 јули 1981 година, а надоместот на личниот доход ќе се исплати на товар на наменските средства на Собранието на СФРЈ.

3. Право на усогласување од точка 1 на оваа одлука имаат и делегатите и функционерите кои остваруваат личен доход во Собранието на СФРЈ според Законот за работата и правата на делегатите во Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и на функционерите во федерацијата на кои им престанала функцијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/67 и 34/77).

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 120-149/81-013

26 ноември 1981 година

Белград

Административна комисија на Собранието на СФРЈ

Заменик-претседател

Руди Брегар, с.р.

668.

Врз основа на член 16 став 2 од Законот за личните доходи на функционерите што ги бира или именува Собранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/75, 16/77 и 62/79), Административната комисија на Собранието на СФРЈ, на седницата од 26 ноември 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ БИРА ИЛИ ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ

1. Основицата за утврдување на личните доходи на функционерите што ги бира или именува

Собранието на СФРЈ се усогласува за 10% и се утврдува во износ од 7.338 динари.

2. Личниот доход од точка 1 на оваа одлука ќе се исплати од 1 јули 1981 година, а ќе се изврши на товар на наменските средства на органот во кој функционерот го остварува личниот доход.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 120-150/81-013

26 ноември 1981 година

Белград

Административна комисија на Собранието на СФРЈ

Заменик-претседател

Руди Брегар, с.р.

669.

Врз основа на член 9 од Законот за царинската служба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/80), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА УКИНУВАЊЕ НА ЦАРИНАРНИЦАТА ВО БЕЗДАН И ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЦАРИНАРНИЦА ВО СОМБОР

1. Се укинува Царинарницата во Бездан и престанува со работа на 1 јануари 1982 година.

2. Се основа Царинарница во Сомбор и почнува да работи на 1 јануари 1982 година.

3. Работите на укинатата Царинарница во Бездан ќе ги преземе Царинарницата во Сомбор.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е.п. бр. 500

19 ноември 1981 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Драгољуб Ставрев, с.р.

670.

Врз основа на член 27 став 2 од Законот за економските и други односи во производството и прометот на вооружување и воена опрема („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/79), Сојузниот секретар за народна одбрана издава

НАРЕДБА

ЗА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА УВОЗ НА ВООРУЖУВАЊЕ И ВОЕНА ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ТЕРИТОРИЈАЛНАТА ОДБРАНА И ЗА ДРУГИ ПОТРЕБИ НА НАРОДНАТА ОДБРАНА

1. Увозот на вооружување и воена опрема за потребите на територијалната одбрана и за други

потреби на народната одбрана, на општествено-политичките заедници, организациите на здружен труд и другите самоуправни организации и заедници, што го врши Сојузната дирекција за промет и резерви на производи со посебна намена (во натамошниот текст: Сојузна дирекција), се врши под условите утврдени со оваа наредба, во согласност со сојузните прописи со кои се уредува надворешнотрговскиот промет на вооружување и воена опрема.

2. Под други потреби на народната одбрана од точка 1 на оваа наредба се подразбираат потребите за опремување со средства на вооружување и воена опрема, и тоа на:

а) органите на општествено-политичките заедници и месните заедници;

б) раководствата на општествено-политичките и другите општествени организации што продолжуваат со работа во воени услови;

в) службата за набљудување, јавување, известување и тревожење;

г) штабовите и единиците на цивилната заштита (во натамошниот текст: цивилна заштита);

д) организациите што обучуваат младина во воени знаења и вештини или во други знаења и вештини од посебно значење за народната одбрана.

3. Барање за увоз на вооружување и воена опрема (во натамошниот текст: барање за увоз) за потребите од точка 1 на оваа наредба поднесуваат овластените органи на општествено-политичката заедница, односно организациите на здружен труд и другите самоуправни организации и заедници што ја финансираат набавката на вооружување и воена опрема.

Барањето за увоз се доставува преку надлежниот штаб на територијалната одбрана, до републичкиот, односно покраинскиот штаб на територијалната одбрана.

4. Според одредбите на оваа наредба не можат да се набавуваат вооружување и воена опрема за поединци во територијалната одбрана од точка 1, односно во органите, раководствата, службите, цивилната заштита и организациите од точка 2 на оваа наредба, ниту вооружувањето и воената опрема што се набавени под условите од оваа наредба можат по кој и да е основ и под кои и да е услови да се пренесат во сопственост на поединец или да се користат за други цели.

5. Барања за увоз за потребите од точка 2 на оваа наредба поднесуваат органите на општествено-политичките заедници и на месните заедници, раководствата на општествено-политичките и општествените организации и другите заинтересирани органи и организации од точка 2 на оваа наредба, и тоа:

а) сојузните органи и сојузните раководства на општествено-политичките и општествените организации — до Службата за одбранбени подготовки на Сојузниот извршен совет;

б) републичките, односно покраинските органи и раководствата на општествено-политичките и општествените организации — до републичкиот, односно покраинскиот орган на управата надлежен за работите на народната одбрана;

в) другите органи, раководствата на општествено-политичките и другите општествени организации и на месните заедници, организациите на здружен труд и другите органи и организации од точка 2 на оваа наредба — до органот на управата на општествено-политичката заедница надлежен за работите на народната одбрана, кој ги обединува и доставува до републичкиот, односно покраинскиот секретаријат за народна одбрана.

6. Републичките, односно покраинските секретаријати за народна одбрана ги обединуваат бара-

њата за набавка на вооружување и воена опрема најдоцна до 1 март текуштата година за наредната година и им ги доставуваат на републичките, односно покраинските штабови на територијалната одбрана.

Републичките, односно покраинските штабови на територијалната одбрана и Службата за одбранбени подготовки на Сојузниот извршен совет ги обединуваат барањата за набавка на вооружување и воена опрема најдоцна до 1 април текуштата година за наредната година и ѝ ги доставуваат на организационата единица на Сојузниот секретаријат за народна одбрана надлежна за работите на територијалната одбрана.

Организационата единица од став 2 на оваа точка ги обединува барањата за набавка на вооружување и воена опрема, по години и нарачуваачи и ѝ ги доставува на организационата единица на Сојузниот секретаријат за народна одбрана што ги планира тие набавки, најдоцна до 1 мај текуштата година за наредната година.

Организационата единица на Сојузниот секретаријат за народна одбрана во чија надлежност спаѓа планирањето на набавки на вооружување и воена опрема ги усогласува примените барања од став 3 на оваа точка со вкупните потреби на вооружените сили и ѝ ги доставува на организационата единица на Сојузниот секретаријат за народна одбрана за работи на техничко обезбедување, најдоцна до 1 јуни текуштата година за наредната година.

Организационата единица на Сојузниот секретаријат за народна одбрана за работи на техничко обезбедување барањата за увоз ѝ ги доставува на Сојузната дирекција најдоцна до 1 јули текуштата година за наредната година.

7. Барањето за увоз ги содржи елементите предвидени со прописите за увоз на вооружување и воена опрема за потребите на Југословенската народна армија.

Подносителот на барањето за увоз во барањето прецизно ги наведува посебните услови за увоз, зависно од видот и карактерот на вооружувањето и воената опрема.

Подносителот на барањето за увоз може во барањето, по потреба, од својот состав да именува стручно лице што ќе биде вклучувано во работата на комисијата на Сојузната дирекција определена за договарање на увоз на вооружување и воена опрема.

8. Кон барањето за увоз се прилага документација од која се гледа дека вооружувањето и воената опрема чии увоз се бара:

— се вклучени во вооружувањето на вооружените сили на СФРЈ;

— се предвидени со програмата за увоз на вооружување и воена опрема од чл. 30 и 31 на Законот за економските и други односи во производството и прометот на вооружување и воена опрема и дека не се произведуваат во земјата.

9. На увозот на вооружување и воена опрема за потребите на територијалната одбрана и за други потреби на народната одбрана се применуваат и одредбите од Правилникот за начинот на вршење на работите на надворешнотрговскиот промет на вооружување и воена опрема („Службен воен лист“, бр. 3/80).

10. Барање за увоз може да се достави до Сојузната дирекција само ако подносителот на барањето претходно обезбеди потребни парични средства или ако поднесе писмен доказ за органот кој обезбедува средства за реализација на задачите (во натамошниот текст: парично обезбедување на увозот).

Ако врз основа на склучен (повеќегодишен) договор се создава обврска за повеќе години, подносителот на барањето е должен, кон барањето за увоз,

да достави, во согласност со прописите за обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства, гаранција од овластената банка и во барањето да наведе дека потребните девизи и динарски средства се планирани и одобрени во неговиот среднорочен план, како и износ на предвидените средства по години.

11. Под парично обезбедување на увозот, во смисла на оваа наредба, се подразбира обезбедување на потребни девизи и динарски средства во вредноста на средствата што се увезуваат и на зависните трошоци на увозот (истражување на пазарот, банкарски трошоци, трошоци на транспорт, шпедиција и осигурување, трошоци за работење на Сојузната дирекција и други трошоци во врска со реализацијата на увозот), како и на износот потребен за плаќање на царината и другите давачки.

Девизите се обезбедуваат во валутата во која е договорено плаќањето на набавката од увоз.

12. Сојузната дирекција може да пристапи кон увоз само ако подносителот на барањето за увоз ги уплатил средствата од точка 10 на оваа наредба на жиро-сметката на Сојузната дирекција, односно ако приложил потврда од банката дека кај неа се обезбедени девизи, или потврда дека банката правото на користење на расположливите средства на подносителот на барањето го намалила во износ потребен за намирување на обврските за увоз.

13. Пред донесувањето на одлука за увоз на вооружување и воена опрема, подносителот на барањето за увоз може да побара од Сојузната дирекција претходно да го истражи странскиот пазар за вооружување и воена опрема за кои е заинтересиран. Подносителот на барањето за увоз е должен да ги поднесува сите трошоци за истражување на странскиот пазар, ако го барал тоа истражување.

14. Со договорот со странскиот испорачувач посебно се регулира и исполнувањето на условите од точка 7 став 2 на оваа наредба.

15. Вооружувањето и воената опрема што се увезуваат, квалитативно и квантитативно се примаат во согласност со одредбите од склучениот договор, со тоа што стручните органи на Југословенската народна армија вршат контрола на квалитетот според прописите и условите што важат за набавките на вооружување и воена опрема за потребите на Југословенската народна армија.

Подносителите на барањата за увоз вооружувањето и воената опрема непосредно ги примаат од овластениот шпедитер, односно превозник. По исклучок, прием на вооружувањето и воената опрема може да се врши и со посредство на базите на Југословенската народна армија, со тоа што вооружувањето и воената опрема не се евидентираат во материјалното книговодство.

Подносителите на барањата за увоз се должни рекламирањата на количината и на квалитетот на применото вооружување и воена опрема да ја достават до Сојузната дирекција веднаш, а најдоцна десет дена пред истекот на рокот договорен за поднесување рекламација на странскиот испорачувач.

16. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за посебните услови за увоз на предмети на вооружување и воена опрема за потребите на територијалната одбрана („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/78).

17. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. в. п. бр. 41
18 ноември 1981 година
Белград

Сојузен секретар
за народна одбрана,
генерал на армија,
Никола Љубичиќ, с. р.

671.

Врз основа на член 331 од Законот за воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 20/79), претседателот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СТРУЧНАТА ПОДГОТОВКА, ИСПИТИТЕ И ДОЗВОЛИТЕ ЗА РАБОТА НА СТРУЧНИОТ ПЕРСОНАЛ ШТО ВРШИ РАБОТИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТА НА ВОЗДУШНАТА ПЛОВИДБА

Член 1

Во Правилникот за стручната подготовка, испитите и дозволите за работа на стручниот персонал што врши работи од значење за безбедноста на воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 64/80), член 70 се менува и гласи:

„Дозволите за работа на стручниот персонал што се стекнати врз основа на поранешните прописи важат до 31 декември 1982 година.

Во рокот од став 1 на овој член стручниот персонал е должен да ги положи испитите и да стекне дозвола за работа според одредбите на овој правилник.“

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 5716/1
17 ноември 1981 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
сообраќај и врски,
Анте Зелиќ, с. р.

672.

Врз основа на член 3 став 1 од Одлуката за составот на сојузните комитети („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/78, 1/80 и 41/80) претседателот на Сојузниот комитет за енергетика и индустрија донесува

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СОСТАВОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ИНДУСТРИЈА

1. Во Решението за утврдување на составот на Сојузниот комитет за енергетика и индустрија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 53/78, 16/79 и 67/79) во точка 1 оддел под а), одредбата под 5 се менува и гласи:

„5) Стопанската комора на Југославија;

Страшо Христов, член на Претседателството на Стопанската комора на Југославија“.

2. Во точка 1 оддел под а), по потточката 11 се додава потточка 12, која гласи:

„12) Заедницата на југословенското електростопанство;

Аземи Хусамедину, претседател на Извршниот одбор на Собранието на Заедницата на југословенското електростопанство“.

3. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3508
13 ноември 1981 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
енергетика и индустрија,
Инж. Стојан Маткалиев, с. р.

673.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за телекомуникациите кој го има следниот назив и ознака:

Телекомуникации. Монтажен проводник со изолација и обвивка од PVC-маса, тип TM 21 — — — — JUS N.C.2.221

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник сочинува составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на монтажните проводници со изолација и обвивка од PVC-маса, тип TM 21 што ќе се произведат, односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи југословенскиот стандард кој го има следниот назив и ознака:

Монтажна жица со изолација и обвивка од PVC-маса и со електрична заштита, TM 21 — — — — JUS N.C.2.221
донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на телекомуникациите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/65).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на четири месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-17286/1
23 октомври 1981 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод
за стандардизација,
Вуканши Драговиќ, с. р.

674.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИЕ СТАНДАРДИ ЗА ТЕКСТИЛ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за текстил кои ги имаат следните називи и ознаки:

1) Текстил. Машински изработени текстилни подни простирки. Технички услови — — — — — JUS F.C.2.203

2) Текстил. Текстилни подни простирки со рачна изработка (килими, јазлени теписи, тафтинг-теписи, јамболии и сл.). Технички услови — — — — — JUS F.C.2.204

3) Текстил. Постелина. Полнила за влошки и надвлошки за легла и кревети, покривки и перници. Технички услови — — — — — JUS F.G.2.020

4) Текстил. Постелина (душеци, јоргани, кебиња, перници, прекривки, постелина). Технички услови — — — — — JUS F.G.2.021

5) Текстил. Текстилни производи за домаќинството, угостителството и слични намени (крпи за бришење, чаршави, савјети, крпи) — — — — — JUS F.G.2.022

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник сочинуваат составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на текстилот што ќе се произведе односно увезе од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди кои ги имаат следните називи и ознаки:

1) Теписи од машинска изработка. Општи услови за изработка и испорака — — — — — JUS F.C.2.203

2) Теписи од машинска изработка, ткаени, тип букле. Услови на квалитетот — — — — — JUS F.C.2.211

3) Теписи од машинска изработка, ткаени, тип велвет. Услови на квалитетот — — — — — JUS F.C.2.212

4) Теписи од машинска изработка, ткаени, тип твид и тип фризе. Услови на квалитетот — — — — — JUS F.C.2.213

5) Теписи од машинска изработка, ткаени, тип двоен велвет. Услови на квалитетот — — — — — JUS F.C.2.214

6) Теписи од машинска изработка, ткаени, тип тебрис. Услови на квалитетот — — — — — JUS F.C.2.215

7) Теписи од машинска изработка, ткаени, тип спул-аксминстер. Услови на квалитетот — — — — — JUS F.C.2.216

8) Тетиси од машинска изработка, ткаени, тип грипер-аксминстер. Услови на квалитетот — — — — JUS F.C2.217

9) Тетиси од машинска изработка, плетени, тип расел. Услови на квалитетот — — — — JUS F.C2.221

10) Тетиси од машинска изработка, тип тафтинг, со нерасечени котелци. Услови на квалитетот — — — — JUS F.C2.231

11) Тетиси од машинска изработка, тип тафтинг, со расечени котелци. Услови на квалитетот — — — — JUS F.C2.232

12) Тетиси од машинска изработка, тип тафтинг со комбинирани котелци. Услови на квалитетот — — JUS F.C2.233 донесени со Решението за југословенските стандарди од областа на текстилната индустрија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/75).

13) Текстилни подни простирки. Тетиси рачно врзувани. Квалитет — JUS F.C2.204

14) Текстилни подни простирки. Килими, рачно ткаени. Квалитет — JUS F.C2.205 донесени со Правилникот за југословенските стандарди од областа на текстилната индустрија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/78).

15) Полнила за покривки и перници и влошки и подвлошки за лежаи. Општи услови — — — — JUS F.G2.020 донесени со Решението за југословенските стандарди од областа на текстилната индустрија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/71).

16) Постелнина. Услови на квалитетот — — — — JUS F.G2.021

17) Рубелина за домаќинство. Услови на квалитетот — — — — JUS F.G2.022 донесени со Правилникот за југословенските стандарди од областа на текстилната индустрија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 61/77).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-17276/1

23 октомври 1981 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод
за стандардизација,

Вукашин Драговиќ, с.р.

1) Варовник за металуршки намени. Класификација и технички услови — — — — — — — — — — JUS B.B6.011

2) Вар за металуршки намени. Класификација и технички услови JUS B.C1.023

3) Вар за металуршки намени. Методи за испитување. Определување на реактивноста на варта со метод на титрација на грубо зрно — JUS B.C8.048

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник сочинуваат составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на варовникот и варта за металуршки намени што ќе се произведат, односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди кои ги имаат следните називи и ознаки:

1) Варовник за металуршки намени. Класификација и технички услови — — — — — — — — — — JUS B.B6.011

2) Варовник за леарнички цели. Класификација и технички услови JUS B.B6.012

3) Вар за металуршки намени. Класификација и технички услови JUS B.C1.023 донесени со Решението за југословенските стандарди за суровини за металуршки цели („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/66).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-17285/1

23 октомври 1981 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод
за стандардизација,

Вуканин Драговиќ, с.р.

675.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ВАРОВНИК И ВАР ЗА МЕТАЛУРШКИ ЦЕЛИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за варовник и вар за металуршки цели кои ги имаат следните називи и ознаки:

676.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА КАБЛИ ЗА РАДИОФРЕКВЕНЦИИТЕ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за кабли за радиопрекувенциите што ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Кабли за радиофреквенциите.
Барања за проводници и диелектрик JUS N.C6.001
- 2) Кабли за радиофреквенциите.
Испитување на непрекинатоста на сребрената обвивка на внатрешните проводници — — — — — JUS N.C6.005
- 3) Кабли за радиофреквенциите.
Испитување на диелектричната цврстина на обвивката на кабелот — JUS N.C6.006
- 4) Кабли за радиофреквенциите.
Мерење на парцијалните празнења JUS N.C6.007
- 5) Кабли за радиофреквенциите.
Мерење на капацитивноста и на капацитивната несиметрија — — — JUS N.C6.008

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник сочинуваат составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на каблите за радиофреквенциите што ќе се произведат, односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди кои ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Кабли за радиофреквенциите.
Барања за проводник и диелектрик JUS N.C6.001
- 2) Кабли за радиофреквенциите.
Испитување на континуалноста на сребрената обвивка на внатрешните проводници — — — — — JUS N.C6.005
- 3) Кабли за радиофреквенциите.
Испитување на диелектричната цврстина на обвивката на кабелот — JUS N.C6.006
- 4) Кабли за радиофреквенциите.
Испитување на диелектричната цврстина на обвивката на кабелот со метод на празнење (корона) — — — JUS N.C6.007
- 5) Кабли за радиофреквенциите.
Мерење на капацитетот и на капацитивната несиметрија — — — JUS N.C5.008
- донесени со Решението за југословенските стандарди за кабли за радиофреквенциите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/67).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на четири месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-17287/1
23 октомври 1981 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод
за стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с.р.

677.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ОГНО- ОТНОРЕН МАТЕРИЈАЛ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за огноотпорен материјал кои ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Огноотпорен материјал. Земање и подготовка на извадоци. Општи технички услови — — — — — JUS B.D8.100
- 2) Огноотпорен материјал. Земање и подготовка на извадоци од суровини и зрнети огноотпорни производи — — — — — JUS B.D8.101
- 3) Огноотпорен материјал. Земање извадоци од обликувани огноотпорни производи — — — — — JUS B.D8.102
- 4) Огноотпорен материјал. Општи и технички услови и испитување на обликот, мерите, изгледот, звукот и структурата на пресекот — JUS B.D8.150

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник сочинуваат составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на огноотпорниот материјал што ќе се произведе, односно увезе од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди кои ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Огноотпорен материјал. Земање и подготовка на извадоци. Основни одредби. Технички услови — — JUS B.D8.100
- 2) Огноотпорен материјал. Општи и технички услови и испитување на обликот, мерите и изгледот и сл. — — — — — JUS B.D8.150
- донесени со Решението за југословенските стандарди за огноотпорен материјал („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/58).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-17284/1
23 октомври 1981 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод
за стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с.р.

678.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П Р А В И Л Н И К

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА МЕТОДИТЕ НА ИСПИТУВАЊЕТО НА ХЕМИСКИОТ СОСТАВ НА БАКАР И НА ЛЕГУРИ ОД БАКАР

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за методите на испитувањето на хемискиот состав на бакар и на легури од бакар кој го има следниот назив и ознака:

Методи на испитување на хемискиот состав на бакар и на легури од бакар. Гравиметриско определување на содржината на алуминиум во бакар и во легури од бакар — — — — JUS C.A1.178

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник сочинува составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на методите за испитување на хемискиот состав на бакар и на легури од бакар од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи југословенскиот стандард кој го има следниот назив и ознака:

Методи на испитување на хемискиот состав на бакар и на бакарни легури. Гравиметриско определување на алуминиумот — — — — JUS C.A1.178
донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на методите на испитување на хемискиот состав на бакар и на легури од бакар („Службен лист СФРЈ“, бр. 29/69).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-17283/1

23 октомври 1981 година

Белград

Директор
на Сојузниот завод
за стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с.р.

679.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П Р А В И Л Н И К

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЧИСТИ ХЕМИКАЛИИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за чисти хемикалии што ги имаат следните називи и ознаки:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1) Чисти хемикалии. Сулфурна киселина. Технички услови — — — | JUS H.G.2.063 |
| 2) Чисти хемикалии. Сулфурна киселина. Определување на изгледот | JUS H.G.8.026 |
| 3) Чисти хемикалии. Сулфурна киселина. Волуметриски метод — — | JUS H.G.8.027 |
| 4) Чисти хемикалии. Сулфурна киселина. Определување на остатокот по жарење. Гравиметриски метод — | JUS H.G.8.028 |
| 5) Чисти хемикалии. Сулфурна киселина. Определување на содржината на хлориди. Турбидиметриски метод — — — — — — — — | JUS H.G.8.029 |
| 6) Чисти хемикалии. Сулфурна киселина. Определување на содржината на нитрати. Колориметриски метод — — — — — — — — | JUS H.G.8.030 |
| 7) Чисти хемикалии. Сулфурна киселина. Определување на содржината на алуминиум. Колориметриски метод — — — — — — — — | JUS H.G.8.031 |
| 8) Чисти хемикалии. Сулфурна киселина. Определување на содржината на железо. Фотометриски метод | JUS H.G.8.032 |
| 9) Чисти хемикалии. Сулфурна киселина. Определување на содржината на арсен. Фотометриски метод — | JUS H.G.8.033 |
| 10) Чисти хемикалии. Сулфурна киселина. Определување на содржината на олово. Метод на атомска апсорпција — — — — — — — — | JUS H.G.8.034 |
| 11) Чисти хемикалии. Сулфурна киселина. Определување на содржината на бакар. Метод на атомска апсорпција — — — — — — — — | JUS H.G.8.035 |
| 12) Чисти хемикалии. Сулфурна киселина. Определување на содржината на цинк. Метод на атомска апсорпција — — — — — — — — | JUS H.G.8.036 |
| 13) Чисти хемикалии. Сулфурна киселина. Определување на содржината на кадмиум. Метод на атомска апсорпција — — — — — — — — | JUS H.G.8.037 |
| 14) Чисти хемикалии. Сулфурна киселина. Определување на содржината на материјал кој го редуцираат растворот на калиум-перманганатот (како SO ₂). Волуметриски метод — — | JUS H.G.8.038 |
| 15) Чисти хемикалии. Сулфурна киселина. Определување на содржината на тешки метали (како Pb). Колориметриски метод — — — — — | JUS H.G.8.039 |
| 16) Чисти хемикалии. Сулфурна киселина. Определување на содржината на олово, бакар, цинк и кадмиум. Методи на инверзна волтамстрија — | JUS H.G.8.040 |

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник сочинуваат составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на чистите хемикалии што ќе се произведат, односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи југословенскиот стандард што го има следниот назив и ознаката:

Чисти хемикалии. Сулфурна киселина — — — — — JUS H.G2.065 донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на производството на хемиски чисти соединенија (хемикалии), („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/71).

Член 5

Овој правилник влегува во сила во истокот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-17282/1
23 октомври 1981 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод
за стандардизација,
Букашин Драгосвиќ, с. р.

- 1) Семе од соја за индустриска преработка — — — — — JUS E.B4.417
- 2) Семе од маслена репка за индустриска преработка — — — — — JUS E.B4.419 донесени со Решението за југословенските стандарди за семе за индустриска преработка („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 49/57).
- 3) Репкино масло, сурово — — — — — JUS E.K2.022
- 4) Соино масло, сурово — — — — — JUS E.K2.025 донесени со Решението за југословенските стандарди од областа на производството на растителни масла и на животински масла и масти („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 43/62).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истокот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-17281/1
23 октомври 1981 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод
за стандардизација,
Букашин Драгосвиќ, с. р.

681.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА САДОВИ ПОД ПРИТИСОК

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за садовите под притисок што ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Садови под притисок. Пресметка на деловите под притисок. Општи барања — — — — — JUS M.E2 250
- 2) Садови под притисок. Мали дна изложени на внатрешни или надворешен притисок. Пресметка — — — — — JUS M.E2 252
- 3) Садови под притисок. Цилиндрични обвивки и кугли изложени на надворешен притисок. Пресметка — — — — — JUS M.E2 253
- 4) Садови под притисок. Цилиндрични обвивки изложени на надворешен притисок. Пресметка — — — — — JUS M.E2 254

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник сочинуваат составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на садовите под притисок што ќе се произведат, односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

680.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА СЕМЕ И МАСЛО ОД РАСТИТЕЛНО ПОТЕКЛО

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за семе и масло од растително потекло што ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Семе од соја за индустриска преработка — — — — — JUS E.B4.417
- 2) Семе од маслена репка за индустриска преработка — — — — — JUS E.B4.419
- 3) Масло од маслена репка, сурово — — — — — JUS E.K2.022
- 4) Масло од соја, сурово — одсушено — — — — — JUS E.K2.025

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник сочинуваат составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на семето и маслото од растително потекло што ќе се произведат, односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди што ги имаат следните називи и ознаки:

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-17280/1

23 октомври 1981 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод
за стандардизација,

Букашин Драгоевиќ, с. р.

682.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА БИТУМЕН

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за испитување на битумен што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Испитување на битумен. Определување на точката на кршење по Фрас (FRAAS) — — — — — JUS B.N.8.616

2) Испитување на битумен. Определување на релативна зафатнинска маса и на зафатнинска маса — — — — — JUS B.N.8.616

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник сочинуваат составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост а ќе се применуваат на битумен што ќе се произведе, односно увезе од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи југословенскиот стандард што го има следниот назив и ознака:

Методи на испитување на битумен — — — — — JUS U.M.8.010
што е донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на градежништвото („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/65).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-17279/1

23 октомври 1981 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод
за стандардизација,

Букашин Драгоевиќ, с. р.

683.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПОДГРАДУВАЊЕ НА РУДНИЧКИТЕ ПОДЗЕМНИ ПРОСТОРИИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за подградување на рудничките подземни простории што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Подградување на руднички подземни простории. Челична котва со коса дводелна гилза. Форма и мери — — — — — JUS B.M.2.149

2) Подградување на руднички подземни простории. Котвен винт со клин. Форма и мери — — — — — JUS B.M.2.150

3) Подградување на руднички подземни простории. Армиранобетонска котва. Форма и мери — — — — — JUS B.M.2.150

4) Подградување на руднички подземни простории. Армиранобетонска кривулеста котва. Форма и мери — — — — — JUS B.M.2.150

5) Подградување на руднички подземни простории. Челична цевководна котва. Форма и мери — — — — — JUS B.M.2.160

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник сочинуваат составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот од три месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-17277/1

23 октомври 1981 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод
за стандардизација,
Букашин Драгоевиќ, с. р.

684.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПРЕСЕЦИ НА РУДНИЧКИТЕ ПОДЗЕМНИ ПРОСТОРИИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за пресеци на рудничките подземни простории што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Пресеци на руднички подземни простории. Ходник тип А, без колосек JUS B.Z0.114

2) Пресеци на руднички подземни простории. Ходник тип С, без колосек JUS B.Z0.116

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник сочинуваат составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Пресеци на руднички подземни простории. Ходник тип А, без колосек JUS B.Z0.114

2) Пресеци на руднички подземни простории. Ходник тип С, без колосек JUS B.Z0.116 донесени со Правилникот за југословенските стандарди од областа на рударството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/73).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-17278/1
23 октомври 1981 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод
за стандардизација,

Вукашин Драгојевиќ, с. р.

685.

Врз основа на член 49 став 2 и член 52 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација издава

НАРЕДБА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА ЗА ВРШЕЊЕ ДЕЈНОСТ ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ШТО МОРА ДА БИДЕ СНАДБЕНА СО ТЕХНИЧКО УПАТСТВО ЗА КОЈА МОРА ДА БИДЕ УТВРДЕН РОКОТ НА ОБЕЗБЕДНОТО СЕРВИСИРАЊЕ, КАКО И ЗА НАЈМАЛОТО ТРАЕЊЕ НА РОКОТ НА ОБЕЗБЕДНОТО СЕРВИСИРАЊЕ

Со техничко упатство во смисла на член 49 став 1 од Законот за стандардизацијата мора да биде снадбена опрема за вршење дејност во земјоделството, и тоа:

1) машини и орудија за обработка на земја (двобосни трактори со тркала и гасеничари, еднобосни трактори, чинијачи, сеидбоспремачи, поткопувачи, тракторски плугови и други плугови);

2) машини и орудија за дополнителна обработка на земја (рогациони ситилки, валјаци, брани, израмнувачи);

3) машини и уреди за сеидба, нега и заштита на посеви (сеалки, садилки, атомизери, прескалки, запрашувачи, растурачи на вештачко ѓубре, растурачи на шталско ѓубре, копачки и култиватори);

4) машини и орудија за жетва и берење посеви (самоодни комбајни, комбајни за берење грозје, комбајни за берење шеќерна репа, берачи, наговарувачи, влечени комбајни, жнеачки, вадилки, вршалки, косачки, гребла, сенопреврѓувачи, преси и елеватори);

5) машини и уреди за чистење, сортирање, пакување и транспорт на земјоделски производи (селектори, триери, ветерници, сортирачи, лупилки, машини за ронење, машини за пакување на земјоделски производи, квасилки, аспиратори и тракторски приколки);

6) машини и уреди за спремање и разнесување на добиточна храна (сечки, прекрупувачи, мешалки, транспортери, хранилки и поилки);

7) опрема за вршење дејности во сточарството (молзилки, цистерни за млеко, пумпи за млеко, ладилници за млеко со зафатнина над 200 л, машини и уреди за наѓубрување, вентилација и греење на сточарски објекти, машини за стрижење овци и инкубатори).

Како опрема за вршење дејност во земјоделството, во смисла на оваа наредба, се сметаат и машините за обработка на мали површини и нега на бавчи, тревници, живи огради и сл.

2. За опремата од точка 1 на оваа наредба согласно со член 51 од Законот за стандардизацијата мора да биде утврден рокот на обезбеденото сервисирање што не може да биде пократок од седум години.

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка за опремата за вршење дејност во земјоделството од точка 1 став 2 на оваа наредба, рокот на обезбеденото сервисирање не може да биде пократок од пет години.

3. Оваа наредба влегува во сила на 1 јануари 1982 година.

Бр. 50-18307/1
5 ноември 1981 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгојевиќ, с. р.

686.

Врз основа на член 56 ст. 1 до 4 и член 58 став 3 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО АТЕСТИРАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ ШТО ПРЕДИЗВИКУВААТ РАДИОФРЕКВЕНЦИСКИ ПРЕЧКИ

1. Во Наредбата за задолжителното атестирање на производите што предизвикуваат радиопреки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/79), точка 1 се менува и гласи:

„На задолжително атестирање подлежат производите што со својата работа предизвикуваат ра-

диофреквенциски пречки при приемот на радио-емисии) чии гранични вредности се утврдени во Југословенските стандарди од областа на радиокомуникациите“.

2. Во точка 8 став 2 се менува и гласи:

„Атест и извештај за известување се издава на образец на Сојузниот завод за стандардизација“.

3. Во точка 9 став 1 во одредбата под 8 означата:

„PCO“ се брише.

4. Во точка 11 ознаката: „FCO“ се брише.

5. Во точка 13 став 1 ознаката: „PCO“ се брише, а ст. 2 и 3 се менуваат и гласат:

„Атестниот знак содржи две буквени и две бројчани ознаки. Буквените ознаки (IIИ) се однесуваат на групата и подгрупата стандарди на кои им припаѓаат производите од точка 1 на оваа наредба, а бројчаните ознаки ја означуваат шифрата на овластената организација. Ако атестирањето на производите е извршено врз основа на повеќе наредби, буквените, односно бројчаните ознаки се запишуваат на страниците или под атестниот знак.“

Големината на атестниот знак е утврдена со височината В, чија должина може да биде од 3 mm до 50 mm. За должини В поголеми од 10 mm, височината на буквените и бројчаните ознаки не смеа да биде помала од 1 mm.“

6. PCO атести и атестните знаци на производите што со својата работа предизвикуваат диофреквенциски пречки (при приемот на радиосигнали), што се издадени пред денот на влегувањето во сила на оваа наредба важат до истекот на времето на важењето на атестот.

Оваа наредба ќе се применува на производите што со својата работа предизвикуваат диофреквенциски пречки (при приемот на радиоемисии) што ќе се произведат, односно увезат од денот на влегувањето во сила на оваа наредба“.

7. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 31/50-1875/2

16 ноември 1981 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вуканши Драговиќ, с. р.

У К А З И

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

У К А З

ЗА ОТНОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОИРЕЧЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ИРАК И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОИРЕЧЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ИРАК

I

Се опповикува

Живко Мучалов од должноста извоиречен и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Ирак

II

Се назначува

д-р Видо Кнежевиќ, амбасадор во Сојузниот секретаријат за надворешни работи, за извоиречен и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Ирак.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 46
9 ноември 1981 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,

Sergej Kraigher, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од СР Словенија

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ
ЗРАЦИ

Цимерман Јанеза Јанез, Цва Ивана Иван, Поповиќ Јанка Јанко;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Боте Ивана Јанез, Борц Мавришија Андреј, Долган Франца Данило, Вукановиќ Мила Душан, Јазбец Владимирја Владимир Кетник-Штотц Ачгона Марија, Позник Франца Франц, Ровице Максимилијана Златко, Слапшак Јулија Ставе, Витез Алојза Милан;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН
ВЕНЕЦ

Цајко-Ксцилија Франца Јожа, Черне Јанкота Јанко, Губериниќ Велимира Ђорђе, Јерел Франца

Јосип, Кордиш Алојза Алојз, Крайгер Маријана Маријан, Пављин Алојза Игнац, Поточар Јанеза Рудолф, Ремшкар Ивана Фрањо;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Бутала Ивана Јоже, Долар Јоже Јоже, Геч Антона Станислав, Гентер Јожефа Мирко, Грабар Виктор Ангела, Грабар Лудвика Лудвик, Хериц Матије Едвард, Јакопић Андреја Винко, Јереб Рафаела Јанез, Јурица-Соња Антона Марија, Калан Емила Антон, Керн Јанеза Станислав, Лапања Фрањо Зденко, Маретич Матко Душан, Маролт-Пур Августа Олга, Нагоде Франца Франц, Новак Ивана Иван, Окретич Јожега Мирослав, Папиц Карела Фердо, Розман Јанеза Јанез, Розман-Вончина Макса Јулка, Секне Михаела Емил, Суворов Ивана Иван, Шијанец Антона Антон, Шинковец Франца Изидор, Штефе Виктор Миран, Теран Франца Франц, Звеник-Луќан Јанеза Терезија, Зорч Матије Матија, Зупанц Макса Макс;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Ајд Матевжа Јоже, Арчник Јожефа Јожеф, Августин-Млаќар Ивана Терезија, Авсењек Доминика Марија, Баланч Јожа Франц, Бенчич Франца Ерминиј Везек Франца Мирко, Безовшек Марије Марија, Богатај Винка Венцеслав, Бојц Антона Франц, Брежњик Ивана Јожеф, Бутара Јанеза Божо, Цхвтал Драга Дамијан, Грил Неже Јанез, Цунк Антона Антон, Чакш Грегорја Рудолф, Чешић-Хочевар Станка Марија, Дагарин Франца Рафел, Деклева-Фанедл Карела Кристина, Добовшек Франца Франц, Доленц Франца Франц, Дубокович Петра Станко, Фарич Леополда Франц, Фенде-Рехбергер Франца Аница, Фратник Ивана Марија, Фрелих Јанеза Јанез, Френер Антона Антон, Грелих Јанеза Мартин, Глобавс Франца Франчишка, Хонгар-Гаспари Огана Катарина, Гогола Франца Франц, Голева Мије Ловро, Горјан-Корес Јанеза Ангела, Горјан-Балашко Антона Марија, Гросек Алојза Антон, Хрибшек Јанеза Карл, Иваншек Антона Јоже, Јањар Франца Јанез, Јеловчан Јернеја Алојз, Кајта Виктор Роман, Камникар Рудолфа Ана, Кандич-Синдрепић Фердинанда Нада, Кастренич Ивана Богомил, Керн Антона Винко, Кирич Антона Андриј, Клопчич Јанеза Силвестер, Кључевшек Јанеза Иван, Кобал Јанеза Петар, Кокаљ Јожефа Маке, Карбар Франца Франц, Кошник Франца Франц, Лавар Јожефа Јожеф, Лебан-Горјуп Јакоба Јелка, Лепичник Јожефа Марија, Ловренчич-Шумарада Антон Милка, Мачек Мартина Јоже, Маковец-Киселич Андреја Албина, Мараш-Жупевц Августа Марија, Маркеж Игнац Станко, Матич Тачка Емилиј, Месоц Франца Вианџиј, Межнар Франца Иван, Михелчич Ивана Миран, Мравља-Доленц Франца Ангела, Папотник Мартина Јоже, Перкович Ивана Маке Пивк Франца Франц, Полобник-Јереб Јожега Даниела, Поштуван-Пртенар Доминика Павла, Рањинар Јелка Игор, Рибич Јожефа Јожеф, Селко Конрада Конрад, Скубин Јоже Карол, Смодила Јурија Карол, Суворов Ивана Петер Шантеј-Рици Мартина Павла, Шарабон Конрада Карел, Шилар Франца Јанез, Шоштер Франца Марија,

Штрос Мартина Станислав, Тавчар Бориса Борис, Топлак Јакоба Јакоб, Турк Валентина Милко, Удир Франца Франц, Уранич Франца Франц, Урх Франца Франц, Вајнбергер Игнаца Петер, Веховец-Куралт Франца Аница, Видиц Франца Франц, Видиц-Жиндаршич Јоже Марија, Волц Ивана Штефка, Вончина Франца Франц, Вречњак Јулијана Иван, Врховник-Логондер Матевжа Даниела, Зајд-Ержен Винка Даница, Зор-Пинтар Јакоба Марија, Жолнир Антона Милан;

— за заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во подигањето на воено-стручното знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

Кавка Франца Франц, Мокорел Матевжа Јоже, Шторозак Франца Маријан;

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Бонцел Мартина Миран, Чернилец-Хеглер Јанеза Даринка, Дебелак Антона Алојз, Доленц Велиша Петер, Кимовец Јакоба Иван, Кокоравец Франца Франц, Лах-Крамар Јанеза Марија, Логај Франца Ана, Петрич Драго Борут, Ресник Антона Антон, Трчек Матевжа Матевж, Жиберт-Мали Леополда Ана, Жуст Алојза Јоже;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Амф-Закрајшек Јанеза Ана, Бабник Франца Силво, Божич-Божич Антона Јусти, Црчек Франца Франц, Дролц-Титан Франца Маријанка, Хафнер Тетра Томаж, Хрибар Јанеза Карел, Јовановић-Млинар Августа Алојзија, Капел-Косирник Мирка Вида, Комац-Шрамел Бого Весна, Копривникар Карола Алојз, Мирт Станислава Станислав, Момчилович Креше Властимир, Нограшек-Модиц Антона Хелена, Платовшек Вилема Борис, Поточник Франца Франц, Пушењак Михаела Милош, Рибникар-Бенедичич Јанеза Емилија, Шкодлар Франца Албин, Терчич-Маринич Штефана Ангела, Волер Ивана Антон;

— за заслуги и постигнати успеси во работата на општонародната одбрана

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Фабијан Алберта Чедомир, Фегеш Ивана Иван, Комерички Карла Петар Полутник, Фридриха Фридрих, Содникар Франца Иван, Вујовић Сретен-Торбе;

Од СР Србија

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Вушовић Николе Вучета;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Лепојевиќ Љубомира Благоје, Никитовиќ Божи-
дара Секула, Савиќ Крсмана Бранко:

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Чеперковиќ Александра Љубина, Лазаревиќ
Властимира Миленко, Пинтер Петра Франц;

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува кон општиот напредок
на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Ђурасовиќ Милана Владимир, Иќиќ-Иќиќ
Микана Стоја, Сариќ-Павловиќ Миодрага Олга;

— за заслуги и постигнати успеси во работата
од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Атанасковиќ Аврама Лазар, Чолиќ Виједина
Боривоје, Добиќ-Шабиќ Сотира Иванка, Јовиќ Ју-
бисава Душан, Милићевиќ-Стевановиќ Љубомира
Ангелина, Миљевиќ Стојана Милош, Митиќ-Јова-
новиќ Јефта Босилка, Петровиќ-Петровиќ Добри-
воја Даринка, Станисављевиќ Милије Милутин,
Степиќ Светомира Милан, Стевановиќ-Радосавље-
виќ Војслава Вукосава, Шалиќ-Шенбергер Јосифа
Нада Ваљаревиќ Петра Саво, Здравковиќ Драгољуба
Михајло;

— за заслуги и постигнати успеси во работата
од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Бугариновиќ Љубисава Рафајло, Булатовиќ Ан-
тонија Благоје, Чекиќ Илије Рајко, Чеперковиќ
Илије Предраг, Чеперковиќ Јефтимија Ђорђе, Че-
перковиќ Миливоја Мирослав, Чкавчиќ Драгутина
Александар, Драшковиќ Сретена Љубиша, Думано-
виќ Огњена Стојан, Цамиќ Миливоја Радојко, Куз-
мановиќ Драгутина Крста, Милићевиќ Драгољуба
Жарко, Милутиновиќ Јосифа Сретен, Миодраговиќ
Живана Чедомир, Николиќ Димитрија Живота,
Петричковиќ Михајла Среќко, Петровиќ Живојина
Драгослав, Поповиќ Миодрага Бранко, Преодолац
Стојадина Предраг, Прибаковиќ Милоша Милоје,
Ракиќ Живојина Славко, Рсовац Божицара Драгиќ,
Станковиќ Стамена Тодор, Стевчиќ-Стевчиќ Петра
Драгица, Тлачинац Гвозденије Мијушко,

— за залагање во социјалистичката изградба
на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Аћимовиќ Миладина Радивоје, Чкребо, Хранис-
лава Љубиша, Ђоковиќ Богдана Милован, Гашиќ
Анѓелка Драган, Милетиќ Исаила Мирко, Стојако-
виќ Гаврила Станоје, Ваљаревиќ Јована Драгомир,
Вукомановиќ Маринка Миодраг;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Гашиќ Анѓелка Смиљко, Стојковиќ Крсмана
Војслав.

Бр. 50
23 јуни 1981 година
Белград

Претседател
на Претседателството
на СФРЈ,

Sergej Kraigher, с. р.

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ- ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија одлучува да се одликуваат:

Од сојузните органи и организации

— за заслуги и постигнати успеси во работата
од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Арсенијевиќ Ивана Милосав, Бојовиќ-Филафер
Антонка Иванка, Црвенковиќ-Јефтиќ Владе Бурџи-
ца, Добриќ Љубе Милорад, Јекиќ Велимира Стеван,
Кецман Николе Симо Милошевиќ Боже Трифун,
Обрадовиќ Константина Миливоје, Петровиќ Жи-
воте Живанка, Поповиќ Милоша Милојко;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Бакрачевиќ Недељка Ратко, Батиница Дана
Ратко, Јариќ Милана Славко, Ковачевиќ Алексе
Невенка, Младенов Ризена Милутин, Недељковиќ
Мирослава Бранислав, Симиќ Живана Владимир;

Од СР Македонија

— за особени заслуги и постигнати успеси во
работата од значење за социјалистичката изградба
на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Атанасов Стојана Миле, Колевски Петка Томис-
лав, Пајвански Панде Славчо, Пехчевски Ефтима
Митко;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Бисиновски Алексо Димче, Додевски Митра Чедмир;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Дракалски Михаила Борисав, Цалевски Лазара Јован, Керимовска-Адеми Садика Емина, Мустраќински Панте Јован, Пановска-Грозданова Богоја Марија, Патлаков Димитар Глигор, Вагленорова-Стантиќ Фрање Олга;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Андонов Сандо Коста, Банов Коста Ангел, Цветковска-Поповска Петар Костадинка, Чаушевски Тодор Живко, Дамјанов Јосиф Ѓорѓи, Давчев Димо Тодор, Димова-Гошева Димко Лила, Додевска-Андрева Тодор Светлана, Ефтимов Илиев Лупчо, Ефтимов Јован Стојан, Гепшеменов Иван Атанас, Гушева-Петкова Ангел Елена, Христов Трајчо Димитар, Карадаков Димов Ванчо, Карталова Димитар Јанка, Љубенова-Тодева Тодер Ружа, Марков Васил Јани, Мартинов Игно Пенчо, Меанџиев Коло Драган, Мечкарков Никодинов Бошко, Младеновски Русе Трајко, Пецевски Игно Борис, Сараѓинов Петре Илија, Савов Ристо Јован, Стаматова-Станова Андреја Евгенија, Штрбеvски Герасим Стефан, Трајчевски Кирил Метод, Трајковски Стојан Столе, Зајков Ристов Петар, Здравковски Јосиф Стево, Зердевски Јован Љубомир;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Ајдаровиќ Бекир Хакија, Алиова Амет Назли, Андова-Тодорова Пана Магда, Андова-Тодорова Тодер Вера, Апостолова Андонова Зорака, Асанова-Абединова Јашар Џеља, Бреслиов Спасо Јупчо, Бреслиов Спасо Ристо, Чучукова-Чучукова Лазо Нада, Димитровски Симеон Васил, Димов Ангел Боро, Димова-Манева Левко Иванка, Ѓорговски Герасим Александар, Ѓуров Јордан Бранко, Ефтов Даме Ангел, Еминов Мемет Асан, Ѓивовски Димче Трајче, Ѓрумбаровска Ѓорѓи Ванга, Хаџиев Ѓоце Лазо, Јанева Иван Ѓалба, Ковачовски Захарија Михаил, Мачавеловска-Ристовска Павлина, Мемет Аѓуш Мемет, Миладиновски Дачо Александар, Мирчевски Ѓорѓи Душан, Мишкова-Мишкова Киро Вера, Митев Андон Стојчо, Накинова-Чолакова Димо Цана, Панов Илија Петре, Пеншов Иван Тодор, Перековски Иван Иван, Попчев Илија Благој, Предарски Глигор Ѓорѓи, Ристов Алексо Ристо, Ризовски Манасија Димитар, Садилев Шабан Сакип, Симонова-Колева Максим Трајанка, Сирачевски Ефрем Илија, Спасов Илија Никола, Сулејмановски Расим Раиф, Шукалов Спасо Трајчо, Тасевски Коста Христифор, Темелков Димче Златко, Трајкова-Бојкова Стојка, Вергов Димитар Атанас;

Од СР Србија

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Мартиновиќ Петра Зарије;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Радак Добросава Станиша.

Бр. 51
12 јуни 1981 година
Белград

Претседател
на Претседателството
на СФРЈ,

Sergej Kraigher, c. p.

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

— за особено истакнување во познавањето и вршењето на војничките должности и за примерно војничко држење

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

питомец — водник Башиќ Милана Драган;

десетари: Џоцо Милана Јово, Евиќ Александра Александар, Фејзиќ Осман Сеад, Колариќ Саве Мирослав, Прентовиќ Јове Бранко, Путриќ Мартина Јоже, Симиќ Момчила Петар, Врабац Раде Бранислав, Вујичиќ Миломира Радослав, Задрavec Јанка петер;

разводници: Глиговиќ Вукоте Милан, Ковше Антона Душан, Продановиќ Драгољуба Милан, Радојчиќ Радована Милорад, Врчиќ Дане Ѓоран;

војници: Бабиќ Ахмеда Нецад, Чаниќ Бошка Никола, Челар Вида Боривоје, Ѓрдовиќ Боже Роберт, Хорват Ѓорѓа Нандор, Христов Александра Иван, Илиќ Станка Радомир, Кутловац Раме Изет, Нуманагиќ Ибрахима Мустафа, Обрадовиќ Миленка Димитрије, Попов Јаше Милорад, Радоман Радивоје Владан, Рамиќевиќ Синана Химљија, Савурдиќ Петра Љубан, Сеферовиќ Асима Месуд, Сенчански Веселина Милан, Васиќ Милутина Драган, Врбан Мије Иван, Жалиќ Штефана Јанез;

— за примерна работа на развивањето полет за остварување на поставените задачи, како и за покажување на старешински и војнички особини кои служат за пример на другите

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

десетар Зидар Марјана Душан;

војници: Матић Марка Стијепо, Петковић Славка Небојша;

— за особено истакнување во познавањето и вршењето на војничките должности и за примерно војничко држење

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

десетари: Добречевић Обрада Милан, Ђиновић Боже Момчило, Малес Мирка Драган, Милас Томислава Бранко;

разводници: Гајски Миће Крунислав, Капелац Ђуре Ђуро, Тадић Тадије Њикица;

војници: Јагодић Богољуба Зоран, Јакшић Марка Андрија, Посавец Ивана Милан, Стојнић Драгорада Миленко;

— за примерна работа на развивањето полет за остварување на поставените задачи како и за покажување на старешински и војнички особини кои служат за пример на другите

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

десетар Бајрактаревић Мустафе Мирсад;
војник Наградић Милутина Слободан;

— за особено истакнување во познавањето и вршењето на војничките должности и за примерно војничко држење

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

десетар Паунов Петра Никола;

војници: Матић Анте Јосип, Павичић Драгана Милан, Равлић Мате Желько, Топић Алексе Десимир;

Бр 52
15 јуни 1981 година
БелградПретседател
на Претседателството
на СФРЈ,
Sergej Kraigher, c. p.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува:

— за особени заслуги во развивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Сојузна Република Германија

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА СВЕЗДА НА
ГЕРДАН

Dr Jörg Krieg, генерален конзул на Сојузна Република Германија во Загреб.

Бр. 55
17 јуни 1981 година
БелградПретседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Sergej Kraigher, c. p.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува:

— за заслуги во развивањето и зајакнувањето на соработката и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Италија

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО
ЗЛАТНА СВЕЗДА

Massarin Adriano.

Бр. 56
17 јуни 1981 година
БелградПретседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Sergej Kraigher, c. p.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува:

— за особени заслуги во развивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Австрија

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Dr Heinrich Riesenfeld.

Бр. 57
17 јуни 1981 година
БелградПретседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Sergej Kraigher, c. p.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува:

— за особени заслуги во развивањето и зацврстувањето на соработката и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Кралството Шпанија

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА

Don Fernando Olivie Y. Gonzales-Pumariega, извонреден и ополномоштен амбасадор на Кралството Шпанија во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Бр. 58

17 јуни 1981 година

Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Sergej Kraigher, c. p.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

— за заслуги на собирањето и организирањето на нашите иселеници на делото на негувањето на југословенскиот социјалистички патриотизам и братството-единството на нашите народи и народности, како и за придонес во собирањето на помош за Народноослободителната борба на Југославија и за изградбата на нашите краишта запустени со војната и со елементарни непогоди

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Мијач Ива Љубо, Рашовиќ Душана Војислав, Радеванчиќ Иван, Матковиќ Јосипа Никомир.

Бр. 59

17 јуни 1981 година

Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Sergej Kraigher, c. p.

СОДРЖИНА:

Страна

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 667. Одлука за усогласување на надоместот на личниот доход на делегатите кои надомест на личниот доход остваруваат во Собранието на СФРЈ — — — — | 1605 |
| 668. Одлука за усогласување на основицата за утврдување на личните доходи на функционерите што ги бира или именува Собранието на СФРЈ — — — — | 1605 |
| 669. Одлука за укинување на Царинарницата во Вездан и за основање на Царинарница во Сомбор — — — — | 1605 |
| 670. Наредба за посебните услови за увоз на вооружување и воена опрема за потребите на територијалната одбрана и за други потреби на народната одбрана — — — — | 1605 |
| 671. Правилник за измена на Правилникот за стручната подготовка, испитите и дозволите за работа на стручниот персонал што врши работи од значење за безбедноста на воздушната пловидба — — — — | 1607 |
| 672. Решение за измена и дополнение на Решението за утврдување на составот на Сојузниот комитет за енергетика и индустрија — — — — | 1671 |
| 673. Правилник за југословенскиот стандард за телекомуникациите — — — — | 1608 |
| 674. Правилник за југословенските стандарди за текстил — — — — | 1608 |
| 675. Правилник за југословенските стандарди за варовник и вар за металуршки цели — — — — | 1609 |
| 676. Правилник за југословенските стандарди за кабли за радиофреквенциите — — — — | 1609 |
| 677. Правилник за југословенските стандарди за огноотпорен материјал — — — — | 1610 |
| 678. Правилник за југословенскиот стандард за методите на испитувањето на хемискиот состав на бакар и на легури од бакар — — — — | 1611 |
| 679. Правилник за југословенските стандарди за чисти хемикалии — — — — | 1611 |
| 680. Правилник за југословенските стандарди за семе и масло од растително потекло — — — — | 1612 |
| 681. Правилник за југословенските стандарди за садови под притисок — — — — | 1612 |
| 682. Правилник за југословенските стандарди за испитување на битумен — — — — | 1613 |
| 683. Правилник за југословенските стандарди за подградување на рудничките подземни простории — — — — | 1613 |
| 684. Правилник за југословенските стандарди за пресеци на рудничките подземни простории — — — — | 1613 |
| 685. Наредба за определување на опремата за вршење дејност во земјоделството што мора да биде снабдена со техничко упатство за која мора да биде утврден рокот на обезбеденото сервисирање, како и за најмалото траење на рокот на обезбеденото сервисирање — — — — | 1614 |
| 686. Наредба за измени на Наредбата за задолжителното атестирање на производителите што предизвикуваат радиофреквенциски пречки — — — — | 1614 |
| Укази — — — — | 1615 |
| Одликувања — — — — | 1615 |